



Центарот за спроведување на законот во Југоисточна Европа (СЕЛЕК) е меѓународна организација за спроведување на законот, основана со договор кои ги соединува ресурсите и експертизата на полициските и царинските служби кои ги здружуваат своите напори за поефикасна борба против прекуграничен организиран криминал во регионот.

Како наследник на СЕКИ Центарот основан во 1999 година, СЕЛЕК дава поддршка на своите 11 земји членки и ја зајакнува координацијата во превенцијата и борбата против криминалот, вклучително против транснационалниот организиран и сериозен криминал.

Основачкиот документ на СЕЛЕК е Конвенцијата за Центарот за спроведување на законот во Југоисточна Европа која влезе во сила на 7 октомври 2011 година, датумот кога СЕКИ центарот стана СЕЛЕК, при што неговите оперативни и стратешки способности беа префрлени во СЕЛЕК.


Единаесетте земји членки на СЕЛЕК се:



**Republic of
Albania**



**Bosnia and
Herzegovina**



**Republic of
Bulgaria**



**Hellenic
Republic**



Hungary



**Republic of
Moldova**



Montenegro



**Republic of
North Macedonia**



Romania



**Republic of
Serbia**



**Republic of
Turkey**

Со цел да обезбеди константна поддршка за неговите земји членки, СЕЛЕК обезбедува мултинационална експертиза за службите за спроведување на законот во Југоисточна Европа нудејќи им ја потребната платформа за размена на информации и барања за помош преку офицерите за врски на земјите членки упатени во седиштето на СЕЛЕК, поддршка за оперативни средби, заеднички истраги и регионални операции, како и испорака на квалитетни аналитички производи (*m.e. OCTA SEE*).

Со цел олеснување и забрзување на соработката во истраги за случаи поврзани со сериозен прекуграничен криминал во Југоисточна Европа, надополнувајќи ја работата на полицијата и царината, под покровителство на СЕЛЕК од 2003 година е оперативна и Советодавната група на обвинители од Југоисточна Европа (SEEPAG), мрежа на искусни обвинители кои воспоставуваат меѓународна соработка за кривични работи.

СЕЛЕК исто така обезбедува и платформа за обука со оглед на тоа што има целосно екипиран Центар за обука во рамки на своето седиште лоцирано на 10-от кат во Палатата на Парламентот во Романија.

Во 2019 СЕЛЕК ќе ја стави на располагање за своите земји членки Единицата на оперативниот центар опремен со најмодерна технологија, стремејќи се кон зајакнување на оперативните капацитети на службите за спроведување на законот кои се борат против нелегалната трговија преку зголемување на мобилноста и капацитетот за собирање подобри информации од земјите членки.

Покрај 11-те земји членки, СЕЛЕК има и 24 партнерски земји и организации (Интерпол, Италија и САД како оперативни партнери и Австрија, Белгија, Белорусија, Чешка Република, EUBAM, Франција, GCC-CIC, Грузија, Германија, ИОМ, Јапонија, Израел, Холандија, Словачка, Шпанија, Швајцарија, Украина, Обединетото Кралство, UNODC, UNMIK, UNODC, WCO, како набљудувачи) и има воспоставено многубројни партнерства со разни организации, како и со приватниот сектор.

Оперативните активности на СЕЛЕК се спроведуваат главно во рамки на осум Оперативни групи кои разгледуваат прашања поврзани со трговија со дрога и луѓе, украдени возила, криумчарење и царински измами, финансиски и компјутерски криминал, тероризам, безбедност на контејнери и криминал поврзан со животната средина и околина.